

Надоместоци во вториот столб

Институција	Тип на надоместок	Износ	Датум на примена
Пензиски друштва			
Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови Сава пензиско друштво А.Д Скопје ¹	Надоместок од средства (на месечно ниво)	0,050%	Од почетокот на системот (2006 г.)
		0,045%	Од јуни 2013 г.
		0,040%	Од јануари 2015 г.
		0,035%	Од јануари 2017 г.
		0,030%	Од јануари 2019 г.
	Надоместок од придонеси	9,90%	На тендер
		8,50%	Од почетокот на системот (2006 г.)
		7,90%	Од јули 2007 г.
		6,90%	Од февруари 2008 г.
		6,50%	Од мај 2009 г.
		5,50%	Од јануари 2010 г.
		4,50%	Од јануари 2011 г.
		4,00%	Од јануари 2012 г.
		3,75%	Од јуни 2013 г.
		3,50%	Од јануари 2014 г.
		3,25%	Од јануари 2015 г.
		3,00%	Од јануари 2016 г.
		2,75%	Од јануари 2017 г.
		2,50%	Од јануари 2018 г.
		2,25%	Од јануари 2019 г.
		2,00%	Од јануари 2020 г.
	Надоместок за премин		
	број на денови ≤ 720	15 Евра	
	број на денови > 720	не се наплаќа надоместок за премин	
КБ Прво друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови АД Скопје	Надоместок од средства (на месечно ниво)	0,050%	Од почетокот на системот (2006 г.)
		0,045%	Од јуни 2013 г.
		0,040%	Од јануари 2015 г.
		0,035%	Од јануари 2017 г.
		0,030%	Од јануари 2019 г.
	Надоместок од придонеси	9,90%	На тендер
		8,50%	Од почетокот на системот (2006 г.)
		7,90%	Од јули 2007 г.
		6,80%	Од февруари 2008 г.
		5,50%	Од јануари 2010 г.
		4,50%	Од јануари 2011 г.
		4,00%	Од јануари 2012 г.
		3,75%	Од јуни 2013 г.

¹ До 8.6.2018 г. називот на друштвото беше Акционерско друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови „НЛБ Нов пензиски фонд“ Скопје

		3,50%		Од јануари 2014 г.
		3,25%		Од јануари 2015 г.
		3,00%		Од јануари 2016 г.
		2,75%		Од јануари 2017 г.
		2,50%		Од јануари 2018 г.
		2,25%		Од јануари 2019 г.
		2,00%		Од јануари 2020 г.
		Надоместок за премин		
број на денови ≤ 720	15 Евра			
број на денови > 720	не се наплаќа надоместок за премин			
Чувари на имот				
НЛБ банка АД Скопје како чувар на имот на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд	Надоместок што го плаќа КБ Прво друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови АД Скопје, пресметан од дневната вкупна вредност на средствата на задолжителниот пензиски фонд и реалниот број на денови во пресметковниот период. Процентот е искажан на годишно ниво, а се пресметува и наплатува месечно	0,074%	до 100 милиони евра	10 октомври 2009 г.
		0,069%	над 100 до 200 милиони евра	
		0,064%	над 200 до 300 милиони евра	
		0,060%	над 300 до 400 милиони евра	
		0,054%	над 400 до 500 милиони евра	
		0,050%	над 500 до 600 милиони евра	
		0,048%	над 600 милиони евра	10 јануари 2014 г.
		0,081%	до 100 милиони евра	
		0,076%	над 100 до 200 милиони евра	
		0,070%	над 200 до 300 милиони евра	
		0,066%	над 300 до 400 милиони евра	
		0,059%	над 400 до 500 милиони евра	
		0,055%	над 500 до 600 милиони евра	02 јули 2015 г.
		0,053%	над 600 милиони евра	
		0,081%	до 100 милиони евра	
		0,076%	над 100 до 200 милиони евра	
		0,070%	над 200 до 300 милиони евра	
		0,066%	над 300 до 400 милиони евра	
		0,059%	над 400 до 500 милиони евра	
		0,055%	над 500 до 600 милиони евра	
		0,053%	над 600 до 700 милиони евра	
		0,046%	над 700 до 800 милиони евра	
		0,040%	над 800 до 900 милиони евра	
		0,035%	над 900 до 1000 милиони евра	
		0,033%	над 1000 милиони евра	

Шпаркасе Македонија АД Скопје² како чувар на имот на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд	Надоместок што го плаќа КБ Прво друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови АД Скопје, пресметан од дневната нето вредност на средствата на задолжителниот пензиски фонд и реалниот број на денови во пресметковниот период. Процентот е искажан на годишно ниво, а се пресметува и наплатува месечно	0,038%		3 октомври 2018 г.
		0,036%		3 октомври 2019 г.
		0,034%		3 октомври 2020 г.
		0,032%		3 октомври 2021 г.
		0,030%		3 октомври 2022 г.
Комерцијална банка АД Скопје како чувар на имот на Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд³	Надоместок што го плаќа Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови Сава пензиско друштво А.Д Скопје, пресметан од дневната вкупна вредност на средствата на задолжителниот пензиски фонд и реалниот број на денови во пресметковниот период. Процентот е искажан на годишно ниво, а се пресметува и наплатува месечно	0,084%	до 100 милиони евра	20 ноември 2009 г.
		0,079%	над 100 до 200 милиони евра	
		0,074%	над 200 до 300 милиони евра	
		0,070%	над 300 до 400 милиони евра	
		0,064%	над 400 до 500 милиони евра	
		0,060%	над 500 до 600 милиони евра	
		0,058%	над 600 милиони евра	24 февруари 2014 г.
		0,092%	до 100 милиони евра	
		0,087%	над 100 до 200 милиони евра	
		0,081%	над 200 до 300 милиони евра	
		0,077%	над 300 до 400 милиони евра	
		0,070%	над 400 до 500 милиони евра	
		0,066%	над 500 до 600 милиони евра	
		0,064%	над 600 милиони евра	
		0,092%	до 100 милиони евра	21 јули 2015 г.
		0,087%	над 100 до 200 милиони евра	
		0,077%	над 200 до 300 милиони евра	
		0,070%	над 300 до 400 милиони евра	
		0,064%	над 400 до 500 милиони евра	
		0,060%	над 500 до 600 милиони евра	

² Од 3.10.2018 г. чувар на имот на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд е Шпаркасе Македонија АД Скопје. Надоместокот после 5-тата година ќе биде предмет на договор помеѓу двете договорни страни.

³ До 8.6.2018 г. називот на пензискиот фонд беше Отворен задолжителен пензиски фонд НЛБ Пензиски фонд

		0,053%	над 600 до 700 милиони евра	25 јануари 2018 г.
		0,046%	над 700 до 800 милиони евра	
		0,042%	над 800 до 900 милиони евра	
		0,034%	над 900 милиони евра	
		0,081%	до 100 милиони евра	
		0,076%	над 100 до 200 милиони евра	
		0,070%	над 200 до 300 милиони евра	
		0,066%	над 300 до 400 милиони евра	
		0,055%	над 400 до 500 милиони евра	
		0,052%	над 500 до 600 милиони евра	
		0,049%	над 600 до 700 милиони евра	
		0,045%	над 700 до 800 милиони евра	
		0,040%	над 800 до 900 милиони евра	
		0,035%	над 900 до 1000 милиони евра	
		0,033%	над 1000 милиони евра	
Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (ФПИОМ)	Надоместок што се наплатува од пензиските друштва, пресметан како процент од придонесите уплатени во задолжителните пензиски фондови	0,6%	Од почетокот на системот (2006 г.)	
		0,5%	Од јуни 2007 г.	
		0,2%	Од јануари 2010 г.	
		0,1%	Од јануари 2011 г.	
		0,0%	Од јуни 2013 г.	
		0,1%	Од јануари 2019 г.	
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)	Надоместок што се наплатува од пензиските друштва, пресметан како процент од придонеси уплатени во задолжителните пензиски фондови	1,5%	Од јануари 2006 г.	
		1,0%	Од јануари 2008 г.	
		0,8%	Од јануари 2010 г.	